



Корисничко упатство за поднесување на Барање за издавање на клуч за спремање на плата



ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КЛУЧ ЗА СПРЕМАЊЕ НА ПЛАТА

Барањето за издавање на клуч за спремање на плата е поставено на е-даночни услуги.

Најпрвин со најава на системот е-даночни услуги потребно е да направите избор на обврзникот за кого ќе работите и да притиснете на копчето „Потврди,“.

ИЗБОР НА ОБВРЗНИК ЗА КОГО ЌЕ РАБОТИТЕ


Ве молиме изберете еден од обврзниците во листата подолу за кого ќе работите во рамките на оваа најава

	ЕДБ/ЕМБГ	Назив	Тип на обврзник
<input type="radio"/>	40		Домашно правно лице
<input type="radio"/>	4с		Домашно правно лице
<input type="radio"/>	40		Домашно правно лице
<input type="radio"/>	40		Домашно правно лице
<input checked="" type="radio"/>	40		Домашно правно лице


вкупно 42 записи. страна 5 од 9

Потврди

Потоа го избирате менито „ПДД“



По влез во менито ПДД, од менијата на левата страна на екранот се избира „Барање за издавање на клуч за спремање на плати,“





Со избор на ова подмени се отвара прозорецот како на сликата:

Барање за издавање на клуч (код) за спремање плати

Едб на обврзник:

Назив на обврзник:

Доколку сакате да поднесете барање истото можете да го направите со клик на копчето 'Поднеси барање'. Вашето барање ќе биде снимено и кога истото ќе биде испроцесирано од страна на службено лице код-от ќе ви биде достапен за превземање.

Поднеси барање

Почетна

Со притискање на копчето „Поднеси барање,, добивате екран со статус „Поднесено барање,, и напомена: Кодот ќе биде достапен за преземање кога барањето ќе биде обработено од службено лице.

Барање за издавање на клуч (код) за спремање плати

Барањето е успешно поднесено.

Едб на обврзник:
40

Назив на обврзник:

Датум на поднесување:
07.03.2025 15:44

Статус на барање:
Поднесено барање

Напомена: Кодот ќе биде достапен за превземање кога барањето ќе биде обработено од страна на службено лице.

Почетна

Кога поднесеното барање за издавање на клуч за спремање плати е обработено, генерираните кодови ќе бидат поставени на вашите профили на системот е-Даночни услуги во менито „Барање за издавање на клуч за спремање на плати,, од каде ќе може да го превземете со клик на копчето „Превземи код,,

Барање за издавање на клуч (код) за спремање плати

Едб на обврзник:
40

Назив на обврзник:

Датум на поднесување:
07.03.2025 10:19

Статус на барање:
Обработено барање

ВАЖНО: Лозинката на .zip датотеката е вашиот ЕМБГ

Превземи код

Почетна